

## **АКТУЕЛНА ПРОМОТИВНА ПОНУДА ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ**

1. Новогодишна промоција за активација на дополнителен мобилен интернет преку апликацијата „Мојот А1“ .....2
2. Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаинг за А1 Neo L/ XL тарифните модели .....3
3. Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаинг за пакетите А1 Roam Surf S/M/L/XL.....5
4. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Постпејд линија на А1 Neo S/M/L/XL и А1 Neon тарифните модели .....6
5. 20% намалена претплата за А1 Internet, А1 Internet Plus и А1 Internet Extra за правни лица.....7
6. Промоција за роаинг повици со USSD код .....8

## 1. Новогодишна промоција за активација на дополнителен мобилен интернет преку апликацијата „Мојот А1“

### Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 26.11.2019 година и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- 1) имаат активирано електронска сметка (E-Bill); и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор за користење на мобилни комуникациски услуги во текот на траење на промоцијата на некој од следните тарифни модели:
  - > A1 Neo M/L/XL и A1 Neon со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
  - > A1 Neo SIM M/L/XL или A1 Neon SIM без задолжително времетраење на договор.

Корисникот кој ги исполнува погоре наведените услови, може да ги активира дополнителните 10GB мобилен интернет само преку апликацијата “Мојот А1” која ја има симнато и инсталирано на својот мобилен терминален уред.

### Содржина на промоцијата

Количеството на дополнителен интернет сообраќај кој може да се активира со оваа промоција изнесува:

Тарифни модели	A1 Neo M/ A1 Neo SIM M	A1 Neo L/ A1 Neo SIM L	A1 Neo XL/ A1 Neo SIM XL	A1 Neon/ A1 Neon SIM
Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	10GB	20GB	40GB	10GB
Дополнителен интернет сообраќај по активација на промоцијата	+	+	+	+
	10GB	10GB	10GB	10GB
<b>ВКУПНО</b>	<b>20GB</b>	<b>30GB</b>	<b>50GB</b>	<b>20GB</b>

### Начин на користење на промоцијата

- > Дополнителните 10GB се активираат преку апликацијата “Мојот А1” само еднаш. Потврда за активација на дополнителните 10GB корисниците ќе добијат преку апликацијата “Мојот А1”.
- > По активација на промоцијата, дополнителните 10GB мобилен интернет му се достапни на корисникот во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите на промоцијата.
- > Интернет сообраќај од дополнителните 10GB може да се зачува во A1 Net Sef.
- > Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
  - > при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност и корисникот продолжува да го користи дополнителниот интернет сообраќај;

- > при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи и корисникот го губи правото на дополнителниот интернет сообраќај.

## 2. Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаинг за A1 Neo L/ XL тарифните модели

### Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со минимално времетраење од 24 месеци на следните тарифни модели: A1 Neo L/A1 Neo SIM L или A1 Neo XL /A1 Neo SIM XL.

Промоцијата не е достапна за A1 Neo SIM L и A1 Neo SIM XL кои се без договорна обврска. Корисникот продолжува да ја користи промоцијата се додека го користи тарифниот модел со чие активирање ја добил оваа промоција.

### Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот, по склучувањето или обновата на договорот, добива пакет од 1GB мобилен интернет сообраќај во роаинг. Користењето на пакетот е овозможено во рамки на редовните месечни пресметковни периоди, при што количината од 1GB важи за еден месечен пресметковен период, а се обновува на секој нов месечен пресметковен период.

Тарифни модели	A1 Neo L/ A1 Neo SIM L*	A1 Neo XL/ A1 Neo SIM XL*
Вклучен мобилен интернет сообраќај во роаинг, на месечно ниво	1GB	1GB

*\*важи доколку корисникот има склучено договор со минимално времетраење од 24 месеци во тек на промотивниот период.*

Вклучениот мобилен интернет сообраќај во роаинг може да се користи само преку одредени оператори во одредени земји во Европа објавени на интернет страницата на A1 Македонија [www.A1.mk](http://www.A1.mk) и достапни [ТУКА](#).

### Начин на користење на промоцијата

- > Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горенаведените роаинг партнери каде е достапно користењето на промотивниот пакет од 1GB;
- > Промотивниот пакет се користи во тековниот месечен пресметковен период и се обновува со секој нов пресметковен период;
- > Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
  - > Корисникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, при што промоцијата ќе остане во важност, односно корисникот

ќе ги задржи промотивните 1GB мобилен интернет во роаинг за новоизбраниот тарифен модел;

- > Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи.
- > По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат автоматски. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
  - > да активира нов интернет пакет во роаинг кој е валиден на роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
  - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- > Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роаинг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат автоматски. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
  - > да се поврзе на роаинг партнер предвиден како дел од важечката листа на промотивниот пакет, или
  - > да активира нов интернет пакет во роаинг во кој е вклучен роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
  - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- > Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаинг интернет пакети достапни на некои од горенаведените роаинг партнери, најпрво ќе го користи овој промотивен пакет од 1GB, а по нивното искористување ќе се започне со користење на другите дополнителни роаинг интернет пакети;

### 3. Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаинг за пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL

#### Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

#### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите постпејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе активираат некој од интернет роаинг пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL.

#### Содржина на промоцијата

Доколку корисникот активира некој од A1 Roam Surf S/M/L/XL интернет роаинг пакетите во периодот на времетраење на промоцијата, истиот ќе добие зголемено количество мобилен интернет сообраќај во роаинг кој е вклучен во рамките на A1 Roam Surf пакетите, како што е прикажано во следната табела:

Роаинг интернет-пакети	A1 Roam Surf S	A1 Roam Surf M	A1 Roam Surf L	A1 Roam Surf XL
Вклучен интернет-сообраќај	<b>50 MB</b> <del>20 MB</del>	<b>200 MB</b> <del>50 MB</del>	<b>500 MB</b> <del>200 MB</del>	<b>2.048 MB</b> <del>500 MB</del>
Еднократен надоместок (ден.)	399	699	249	499
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација			
Начин на активација	со SMS со текст START S на 140999	Со SMS со текст START M на 140999	со SMS со текст START L на 140999	Со SMS со текст START XL на 140999
Тарифен интервал	100 KB			

Цените се во денари со вклучен ДДВ.

A1 Roam Surf роаинг пакетите се валидни само за одредени роаинг партнери/оператори и одредени земји во Европа и САД објавени на интернет страницата [www.A1.mk](http://www.A1.mk), што заедно со останатите услови за користење на овие роаинг пакети се наоѓа во ценовникот за Роаинг кој можете да го пронајдете [ТУКА](#).

## **4. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Постпејд линија на A1 Neo S/M/L/XL и A1 Neon тарифните модели**

### **Важност на промоцијата**

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

### **Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- > на свое име во A1 Македонија веќе да имаат активна најмалку 1 (една) мобилна постпејд претплатничка линија, за која има преостанато најмалку 3 (три) месеци од задолжителното времетраење на договорната обврска, односно едновременно на свое име да активираат 2 (две) или повеќе мобилни Постпејд претплатнички линии, при што најмалку едната треба да го исполнува условот од точка 2) подолу.
- > ќе склучат нов претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифните модели: A1 Neo S, A1 Neo M, A1 Neo L, A1 Neo XL или A1 Neon.

Промоцијата е достапна со склучување на нови договори и тоа при активирање на сосема нови мобилни претплатнички линии, при префрлување на веќе користениот мобилен претплатнички број (линија) од припејд на постпејд, како и со префрлување на претплатничкиот број од друг оператор во A1. Промоцијата не е достапна за обновување на постојни договори.

### **Содржина на промоцијата**

Со активирање на оваа промоција, за секоја од ново- активираните мобилни претплатнички линии на посочените тарифни модели, корисникот еднократно добива дополнителни 1.000 денари попуст за набавка терминална опрема, по линија. Ова подразбира дека субвенцијата која му следува на корисникот за набавка на определена терминална опрема се зголемува за нов дополнителен бенифициран износ од 1.000 денари.

Ваква дополнителна субвенција од 1.000 денари не следува за постоечката активна мобилна линија, ниту за првата од повеќето ново- активирани мобилни претплатнички линии доколку корисникот нема постоечки мобилни линии (пр. доколку едновременно активирал 2 линии - субвенција ќе добие за 1 од линиите активирани на посочените тарифни модели, доколку едновременно активирал 3 линии - субвенција ќе добие за 2 претплатнички линии активирани на посочените тарифни модели итн.)

### **Начин на користење на промоцијата**

Дополнителната субвенција во износ од 1.000 денари по линија се доделува за секоја од ново- активираните мобилни претплатнички линии на некој од тарифните модели A1 Neo S/M/ L/ XL или A1 Neon, и тоа еднократно и единствено во моментот на активација. Истата не може да се искористи во понатамошниот тек на важност на договорот.

## 5. 20% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra за правни лица

### Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци, на некој од тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra.

### Содржина на промоцијата

Тарифни модели	A1 Internet	A1 Internet Plus	A1 Internet Extra
Месечна претплата во денари	<b>399</b> 499	<b>799</b> 999	<b>1599</b> 1999

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот добива за 20% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот.

### Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > Корисникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели A1 Internet Plus и A1 Internet Extra, при што промоцијата ќе остане во важност, односно корисникот ќе плаќа за 20% намалена месечна претплата за новоизбраниот тарифен модел;
- > Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата кон тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

## 6. Промоција за роаинг повици со USSD код

### Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 16.12.2019 година и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е автоматски достапна за корисниците на сите постпејд и припејд тарифни модели за мобилни услуги без дополнителни трошоци за активација.

### Содржина на промоцијата

Во текот на промоцијата, важат следните цени за USSD повици:

USSD повици	Цени за повици од роаинг кон сите национални мрежи	Цени за повици од роаинг кон меѓународни дестинации
Повици со USSD код од сите зони* во денари	9,9	89

Цените се во денари со вклучен ДДВ. Тарифниот интервал е на 60/60 секунди.

\* За роаинг USSD повици остварени од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово кон претплатници на оператори од овие земји и кон Македонија се применува регулирана цена од 5,04 денари/минута, додека за повици кон другите земји од светот важат цените наведени во табелата погоре.

Цените важат само за операторите што овозможуваат повици со USSD код. Целосната листа на оператори е достапна во Контакт центарот на телефонскиот број 077 1234.

### Начин на користење на промоцијата

Оваа промоција важи само при говорни повици остварени во роаинг, кои се воспоставени во следниот формат: \*123\*XXXXXXXXXX# каде што повиканиот број мора да го содржи и повикувачкиот број за државата (на пр. за Македонија - 389 пред телефонскиот број на лицето што се повикува).